



Вежби за сегашно време

А. Пополнете ги празните линии, користејќи ја точната форма на глаголот во заграда. (од Киро Глигоров: Македонија е сè што имаме)

1. Ние _____ (е) Македонци.
2. Јас го _____ (носи) презимето по дедо ми...
3. Никој веќе не ги _____ (спомнува) ни Панчеви, ни Бојациски, туку се _____ (зборува) за фамилија Глигорови.
4. А тебе, стари, како ти _____ (е) името?
5. Богами, мене сите во чаршијата ме _____ (вика) Глигор.
6. Е, па, право да ти _____ (каже-јас)...
7. Ние си го _____ (вика) дома Кирче...
8. Па ова не _____ (е) јас.
9. Децата многу ми _____ (значи).

Б. Преведете ги следниве реченици на англиски. (од филмот „Како убив светец“)

1. Што правиш, бе? Гледаш дека те гледа?
2. Вооружените престрелки помеѓу македонските безбедносни сили и косовско-албанските сепаристи во кризните реони продолжуваат.
3. Вие знаете колку кошта да се студира во Америка?
4. Можеш да дојдеш утре да го земеш.



В. Ставете ги следните глаголи на вистинското место во текстот.

погледнува	води	започнуваат	започнуваат	се игра
доукрасува	плачат	се упатуваат	полни	се приредува
фрла	завршува	продолжуваат	се развејува	
пречекуваат	носат	бричат	пристигаат	
се одделува	учествуваат	се приклонува	се продолжува	

Обичаите на Галичка свадба (од

http://www.culture.in.mk/story_mk.asp?id=20546&rub=44)



Традиционалните адети _____ во саботата навечер. Откако ќе се накити врвот на бајракот со цвеќиња, од пред чешмата Упија, свадбарите _____ кон куќата - вила "Доста", каде бајрактарот " _____ " три пати со пушка. Потоа зетот и побратимите, според обичајот, ги _____ со свадбарските зурли и тапани кај мостот.

_____ со Свекрвино оро пред Упија, кое го _____ свекрвата со сито на главата и со бокал со вино во десната рака. Секоја година _____ и Тешкото, кое ги _____ убавините на Мијачкиот крај. Саботната прослава _____ со "одењето на вода", каде поворката од свадбари со борини и факели ја _____ невестата да _____ вода на три чешми: Секуличе, Винговиче и Упија. Обичаите кои _____ во саботата навечер, во неделното утро _____ со т.н. канење на мртвите, канење на кумот, бричење на зетот и тргнување по невестата. Додека зетот го



_____, неговите најблиски _____, тажејќи што _____

од семејството и _____ кон невестата.

Кога стројниците _____, бајракот со македонското знаме и
цвекиња на врвот _____ на прозорецот од куќата на невестата. Во
дворот, невестата _____ низ прстен кон зетот кажувајќи ги љубовните
зборови: "Из прстен те гледа, в срце да ти влезе". По венчавката, според обичајот,
на чешмата Упија _____ свадбена гозба.

Во официјалниот дел на свадбата _____ и повеќе од сто сватови-
статисти во галички носии, како и 15 коњаници.